

Службен весник

на Република Македонија

Број 13

27 јануари 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
427. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	2	одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.....	18
428. Закон за дополнување на Законот за домување.....	5	436. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец јануари од 2012 година.....	19
429. Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност	6	437. Тарифен систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи.....	19
430. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	9		
431. Закон за дополнување на Законот за личната карта.....	12		
432. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	12		
433. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - рекапитулар.....	13	9. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/641/ЗНБП на Советот од 29 септември 2011 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против раководството на транснистрискиот регион во Република Молдавија.....	2
434. Методологија за процена на вредноста на авторското право и на сродните права.....	17		
435. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за			

	Стр.		Стр.
10. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/635/ЗНБП на Советот од 26 септември 2011 година за изменување на Одлуката 2010/231/ЗНБП за рестриктивните мерки против Сомалија.....	8	12. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/543/ЗНБП на Советот од 15 септември 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.....	34
11. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/625/ЗНБП на Советот од 22 септември 2011 година за изменување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.....	26	13. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/521/ЗНБП на Советот од 1 септември 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.....	39
		Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

427.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2012 година.

Бр. 07-408/1
24 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/10), во членот 9 став (1) точка гг) сврзникот “и” на крајот од реченицата се брише, а по точката дд) се додаваат четири нови точки ff), ee), жж) и зз), кои гласат:

“ff) ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги;

ee) го контролира и мери нејонизирачкото зрачење предизвикано со употреба на јавните електронски комуникациски мрежи;

жж) презема активности и поттикнува меѓусебно поврзување на оператори на јавни комуникациски мрежи, односно даватели на јавни комуникациски услуги за пренос на податоци (Интернет), како и за развој на точки за размена на интернет сообраќајот и

зз) води електронски регистар на телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни мобилни комуникациски услуги.“

Член 2

Во членот 14 по точката д) се додава нова точка f), која гласи:

“f) донесува одлука за користење на нереализираните средства од годишниот финансиски план на Агенцијата од претходната година, по предлог на директорот на Агенцијата;“.

Точките f), e) и ж) стануваат точки e), ж) и з).

Член 3

Во членот 22 став (1) зборот “применува“ се заменува со зборовите: “зема предвид“.

Член 4

Во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Висината на надоместоците од ставот (1) точка а) на овој член се утврдуваат со подзаконските акти од членовите 32, 75 и 83 од овој закон согласно со одобриениот годишен финансиски план на Агенцијата.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи:

“(6) Нереализираните средства од годишниот финансиски план на Агенцијата од претходната година, Агенцијата ќе ги пренесе во годишниот финансиски план за наредната година, при што може да одлучи тие средства, или дел од нив, да се искористат за развој на електронските комуникации и информатичкото општество, како и за други работи од значење за Република Македонија, утврдени со финансискиот план на Агенцијата.“

Член 5

Во членот 28 став (6) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите “како и во случај на стечај или ликвидација“.

Член 6

Во членот 29-а по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги се должни на писмено барање од тело формирано од државен орган за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки и известувања кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културно богатство и туризмот на Република Македонија, на начин пропишан од Агенцијата.“

Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11).

Член 7

Во членот 45 ставот (4) се менува и гласи:

“Референтните понуди од ставовите (2) и (3) на овој член ги одобрува Агенцијата во рок од 30 дена од денот на нивното доставување до Агенцијата, а операторот

рот е должен да ги објави референтните понуди на својата веб страница во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрието од Агенцијата.“

Член 8

Во членот 47 ставот (1) се менува и гласи:

“Агенцијата врз основа на анализа на пазарот, може на оператор со значителна пазарна моќ да му наметне обврска да води посебно сметководство за активности-те поврзани со интерконекција и/или пристап.“

Член 9

Во членот 76 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

“(4) Агенцијата води електронски регистар на телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни мобилни комуникациски услуги.

(5) Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот (4) на овој член, како и видот на податоците и начинот на доставување на податоците потребни за водење на регистарот, ги пропишува Агенцијата.

(6) Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги, правни или физички лица регистрирани за продажба на телекомуникациска терминална опрема, како и правни или физички лица кои набавиле телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни мобилни комуникациски услуги или истата ја добиле како подарок или донација од лица надвор од територијата на Република Македонија се должни на Агенцијата да и достават податоци согласно со актот од ставот (5) на овој член.

(7) Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги се должни на барање на Агенцијата да ја исклучат од јавната мобилна комуникациска мрежа телекомуникациската терминална опрема која не е евидентирана во регистарот од ставот (4) на овој член.“

Член 10

Во членот 79 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “или давател на универзална услуга.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното барање за доделување на броеви и серии на броеви.“

Член 11

Во членот 82 став (1) точка в) зборовите: “три години“ се заменуваат со зборовите: “една година“.

Член 12

Во членот 86 став (2) зборовите: “ако тоа е технички возможно“ се бришат.

Член 13

Во членот 97 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

“(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги. Параметрите за квалитет треба да се во согласност со препораките и стандардите на Европската унија.

(3) Операторите на јавни комуникациски услуги се должни на Агенцијата да и обезбедат услови за контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги. Агенцијата со подзаконски акт ќе ги пропише начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет.“

Ставот (2) станува став (4).

Член 14

Членот 105 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата пред да донесе или измени одлуки или други подзаконски акти од своја надлежност, а кои значително влијаат на релевантниот пазар на електронски комуникации, како и пред да ја донесе годишната програма за работа за наредната година, е должна на својата веб страница јавно да ја објави предложената одлука или подзаконскиот акт, односно предложената годишна програма за работа за наредната година, со цел да обезбеди јавна расправа со која ќе им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови во однос на истите.

(2) Рокот на траењето на јавната расправа не смее да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на предложените акти од ставот (1) на овој член.

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, а пред донесувањето на актите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ги објавува на својата веб страница добиените мислења и коментари, како и ставот на Агенцијата по однос на истите, при што доверливите информации и податоци не се објавуваат.

(4) Агенцијата може да одржи јавна расправа за актите од ставот (1) на овој член, на која можат да бидат поканети претставници на сите заинтересирани страни за да ги презентираат своите гледишта и ставови.“

Член 15

Во членот 141 став (1) точката 5 се менува и гласи:

“не постапи во согласност со членот 76 од овој закон“.

Член 16

Актите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Статутот на Агенцијата ќе се усогласи со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 17

Агенцијата ќе започне со водење на регистарот од членот 76 став (4) од овој закон од 1 јули 2012 година.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE

Neni 1

Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 dhe 83/10), në nenin 9 paragrafi (1) në pikën gg) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë shlyhet, e pas pikës dd) shtohen katër pika të reja gjgj), ee), zhzh) dhe zz), si vijojnë:

"gjgj) i kontrollon dhe i mat parametrat për kualitetin e shërbimeve publike elektronike të komunikimit;

ee) e kontrollon dhe e mat rrezatimin e pajonizuar të shkaktuar me përdorimin e rrjeteve elektronike të komunikimit publik;

zhzh) ndërmerr aktivitete dhe nxit lidhje të ndërsjellë të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit, respektivisht të dhënësve të shërbimeve të komunikimit

publik për bartjen e të dhënave (Internetit), si dhe për zhvillimin e pikave për shkëmbimin e komunikacionit të internetit dhe

zz) mban regjistër elektronik të pajisjes terminale telekomunikuese të dedikuar për shërbime publike mobile të komunikimit."

Neni 2

Në nenin 14 pas pikës d) shtohet pikë e re gj), si vijon:

"gj) miraton vendim për shfrytëzimin e mjeteve të përealizuara nga Plani financiar vjetor i Agjencisë nga viti paraprak, me propozim të drejtorit të Agjencisë;"

Pikat gj), e) dhe zh) bëhen pika e), zh) dhe z).

Neni 3

Në nenin 22 paragrafi (1) fjala "zbaton" zëvendësohet me fjalët: "merr parasysh".

Neni 4

Në nenin 26 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Lartësia e kompensimeve nga paragrafi (1) pika a) të këtij neni përcaktohen me aktet nënligjore të neneve 32, 75 dhe 83 të këtij ligji në pajtim me planin e miratuar financiar vjetor të Agjencisë."

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (6) ndryshohet si vijon:

"(6) Mjetet e përealizuara të planit financiar vjetor i Agjencisë nga viti paraprak, Agjencia do t'i transferojë në planin financiar vjetor për vitin vijues, me ç'rast mund të vendos që ato mjete, ose pjesë e tyre, të shfrytëzohen për zhvillimin e komunikimeve elektronike dhe shoqërisë informatike, si dhe për punë tjera me rëndësi për Republikën e Maqedonisë, të përcaktuara me planin financiar të Agjencisë."

Neni 5

Në nenin 28 paragrafi (6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe në rast të falimentimit ose likuidimit".

Neni 6

Në nenin 29-a pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike mobile të komunikimit janë të obliguar që me kërkesë me shkrim nga trupi i formuar nga organi shtetëror për promovimin dhe përkrahjen e turizmit në Republikën e Maqedonisë, pa pagesë ta sigurojnë bartjen e porosive dhe njoftimeve SMS që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përparimin dhe promovimin e pasurisë kulturore dhe nacionale dhe turizmit në Republikën e Maqedonisë, në mënyrë të përcaktuar nga Agjencia."

Paragrafët (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafë (8), (9), (10) dhe (11).

Neni 7

Në nenin 45 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Ofertat referente nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni i miraton Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të tyre në Agjenci, ndërsa operatori është i obliguar që t'i publikojë ofertat referente në ueb faqen e vet në afat prej pesë ditësh nga dita e marrjes së lejes nga Agjencia."

Neni 8

Në nenin 47 paragrafi (1) zëvendësohet si vijon:

"Agjencia në bazë të analizës së tregut, mundet që operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu t'i imponojë obligim që të mbajë kontabilitet të veçantë për aktivitetet lidhur me interkoneksionin dhe/ose qasjen."

Neni 9

Në nenin 76 pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7), si vijojnë:

"(4) Agjencia mban regjistër elektronik të pajisjes terminale telekomunikuese të dedikuar për shërbime publike mobile të komunikimit.

(5) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrin nga paragrafi (4) i këtij neni, si dhe formën e të dhënave dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave të nevojshme për mbajtjen e regjistrin, i përcakton Agjencia.

(6) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike mobile të komunikimit, personat juridikë ose fizikë të regjistruar për shitjen e pajisjes terminale për telekomunikim, si dhe personat juridikë ose fizikë që kanë blerë pajisje terminale për telekomunikim të dedikuar për shërbime publike mobile të komunikimit ose të njëjtën e kanë marrë si dhuratë ose si donacion prej personave jashtë territorit të Republikë së Maqedonisë, janë të obliguar që Agjencisë t'i dorëzojnë të dhëna në pajtim me aktin nga paragrafi (5) i këtij neni.

(7) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike mobile të komunikimit janë të obliguar që me kërkesë të Agjencisë ta shkyçin nga rrjeti publik mobil i komunikimit, pajisjen terminale për telekomunikim që nuk është e evidentuar në regjistrin nga paragrafi (4) i këtij neni."

Neni 10

Në nenin 79 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose dhënësi i shërbimit universal."

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Drejtori i Agjencisë do të miratojë aktvendim për ndarjen e numrave dhe serisë së numrave nga Plani për numërim në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së plotë për ndarjen e numrave dhe të serisë së numrave."

Neni 11

Në nenin 82 paragrafi (1) pika v) fjalët: "tre vitesh" zëvendësohen me fjalët: "një viti".

Neni 12

Në nenin 86 paragrafi (2) fjalët: "nëse kjo është e mundur teknikisht" shlyhen.

Neni 13

Në nenin 97 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Agjencia i kontrollon dhe i mat parametrat për kualitetin e shërbimeve publike të komunikimit. Parametrat për kualitet duhet të jenë në pajtim me rekomandimet dhe standardet e Bashkimit Evropian.

(3) Operatorët e shërbimeve publike të komunikimit janë të obliguar që Agjencisë t'i sigurojnë kushte për kontroll dhe matje të parametrave për kualitetin e shërbimeve publike të komunikimit. Agjencia me akt nënligjor do ta përcaktojë mënyrën dhe procedurën për kryerjen e kontrollit dhe matjen e parametrave për kualitet."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).

Neni 14

Neni 105 ndryshon si vijon:

"(1) Agjencia para se të miratojë ose të ndryshojë vendime ose akte tjera nënligjore nga kompetenca e vet e që ndikojnë dukshëm në tregun relevant të komunikimeve elektronike, si dhe para se ta miratojë Programin vjetor për punë për vitin e ardhshëm, është e obliguar që në ueb faqen e vet publikisht ta shpallë vendimin e propozuar ose aktin nënligjor, respektivisht Programin e propozuar vjetor për punë në vitin vijues, me qëllim që të sigurojë debat publik me çfarë do t'u mundësohet të gjithë palëve të interesuara që t'i shprehin mendimet, pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre për të njëjtit.

(2) Afati i zgjatjes së debatit publik nuk guxon të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e shpalljes së akteve të propozuara nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni e para miratimit të akteve nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia i publikon në ueb faqen e vet mendimet dhe komentet e marra, si dhe qëndrimin e Agjencisë për të njëjtat, me ç'rast informatat dhe të dhënat sekrete nuk publikohen.

(4) Agjencia mund të mbajë debat publik për aktet nga paragrafi (1) i këtij neni, ku mund të ftohen përfaqësues të të gjitha palëve të interesuara që t'i prezantojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre."

Neni 15

Në nenin 141 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon: "nuk vepron në pajtim me nenin 76 të këtij ligji;"

Neni 16

Aktet e parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Statuti i Agjencisë do të harmonizohet me dispozitat e këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së tij në fuqi.

Neni 17

Agjencia do të fillojë me mbajtjen e regjistrit nga neni 76 paragrafi (4) i këtij ligji nga 1 korriku 2012.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

428.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за домување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јануари 2012 година.

Бр. 07-409/1
24 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11 и 54/11), во членот 99 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) На актот за утврдување на цените за продажба на станови и на актот за продажба на станови со кои стопанисува правното лице од ставот (2) на овој член, Владата на Република Македонија дава согласност.“

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за домување.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BANIM

Neni 1

Në Ligjin për banim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 99/2009, 57/10, 36/11 dhe 54/11) në nenin 99 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si vijon:

"(9) Për aktin e përcaktimit të çmimeve për shitjen e banesave dhe aktin për shitjen e banesave me të cilat ekonomizon personi juridik nga paragrafit (2) i këtij neni, jep pëlqim Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që ta përcaktojë tekstin e spastruar të Ligjit për banim.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

429.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануари 2012 година.

Бр. 07-440/1
25 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10 и 97/11), членот 76 се менува и гласи:

„Јавниот радиодифузен сервис и радиодифузерите можат на своите програми да емитуваат игри на среќа кои Република Македонија самостојно ги приредува, односно се организирани од субјект кој има лиценца од надлежен орган за организирање на игри на среќа.“

Јавниот радиодифузен сервис на своите програми не може да организира и да емитува игри на среќа со обложување на спортски натпревари.“

Член 2

Во членот 91 ставот 1 се менува и гласи:

„Времетраењето на рекламирањето на јавниот радиодифузен сервис не може да изнесува повеќе од 13,33% или 8 минути од времето на емитување во текот на еден реален час, односно вкупно 13,33% од времето за емитување во текот на еден ден.“

Во ставот 3 по зборовите: „спортски натпревари“ се додаваат зборовите: „програма од сопствена продукција, друга програма произведена во Република Македонија“.

Член 3

Во членот 140 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Членовите на работоводниот орган и нивните заменици се избираат за период од три години со можност за повторен избор.“

Ставот 7 станува став 8.

Член 4

Во членот 146 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- трговци поединци регистрирани согласно со Законот за трговските друштва, како и вршители на дејност регистрирани согласно со закон, до 20 вработени, по една радиодифузна такса,“.

Член 5

Во членот 148 став 1 бројот „130“ се заменува со бројот „190“.

Член 6

Во членот 166 став 1 точка 18 зборовите: „со извлекување и со обложување на спортски натпревари“ се бришат.

Точката 19 се менува и гласи:

„организира и емитира игри на среќа со обложување на спортски натпревари (член 76 став 2);“.

Член 7

Јавните претпријатија и други правни лица кои вршеле односно вршат радиодифузна дејност на локално ниво, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се запишани во трговскиот регистар како трговско радиодифузно друштво, односно над кои не е започната или не е завршена постапка на трансформација согласно со одредбите од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, се бришат од соодветниот регистар на начин и под услови определени со Законот за трговските друштва и со овој закон.

Постапката за бришење ја спроведува Централниот регистар на Република Македонија преку едношалтерскиот систем.

Член 8

Управата за јавни приходи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, до Централниот регистар на Република Македонија ќе достави предлог за бришење од соодветниот регистар на субјектите од членот 7 од овој закон и за истите ќе достави до Централниот регистар на Република Македонија преглед во електронска форма. Централниот регистар на Република Македонија по внесувањето на податоците од доставениот преглед во својата база на податоци, објавува оглас на својата веб страница во дневниот печат и во „Службен весник на Република Македонија“ со кој се повикуваат нивните управители, органи на управување и доверители во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да поднесат предлог за отворање на постапка за ликвидација или стечај над субјектите од членот 7 од овој закон. За поднесените предлози за отворање на постапка за ликвидација или стечај, подносителите се должни да го известат Централниот регистар на Република Македонија во писмена форма.

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, Централниот регистар на Република Македонија ќе ги избрише од соодветниот регистар сите субјекти за кои нема да бидат поднесени предлози за отворање на постапка за ликвидација или стечај.

Централниот регистар на Република Македонија на својата веб страница го објавува бришењето на субјектите и истото по електронски пат го доставува до Управата за јавни приходи заради нивно бришење од базата на податоци на Управата за јавни приходи.

Средствата за спроведување на бришењето од страна на Централниот регистар на Република Македонија се обезбедуваат од сметката на Министерството за економија, во Буџетот на Република Македонија.

Член 9

По завршување на постапката за бришење од членот 8 од овој закон, сите средства од сметките на избришаните субјекти се пренесуваат на основачите, а доколку не се јави основачот на субјектот, сите средства се пренесуваат на трезорска сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 10

Субјектите од членот 7 од овој закон чиито сметки се блокирани и се водат во Управата за јавни приходи се бришат од соодветниот регистар по спроведена постапка за стечај согласно со Законот за стечај.

Управата за јавни приходи поднесува предлози за поведување стечајна постапка над субјектите согласно со одредбите од Законот за стечај, а средствата за авансирање на постапката се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Доколку од имотот на субјектите од членот 7 од овој закон, за кои се платени средства за авансирање на постапката за стечај од Управата за јавни приходи, не можат во целост да се намират трошоците на постапката за стечај, се должни разликата да ја надоместат лично, солидарно и неограничено лицата и органите овластени за управување, застапување и надзор над субјектите од членот 7 од овој закон во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Член 11

Управниот одбор на МРТ во рок од два месеца од влегувањето во сила на овој закон ќе спроведе постапка за избор на членови на работоводниот орган на МРТ и нивни заменици.

Со денот на изборот на членовите на работоводниот орган на МРТ и на нивните заменици од ставот 1 на овој член, постојните членови на работоводниот орган на МРТ и нивни заменици престануваат да ја вршат функцијата.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI RADIODIFUZIVE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari radiodifuzive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10 dhe 97/11), neni 76 ndryshohet si vijon:

"Servisi publik radiodifuziv dhe radiodifuzerët munden në programet e veta të emitojnë lojëra të fatit të cilat Republika e Maqedonisë në mënyrë të pavarur i organizon, përkatësisht organizohen nga subjekti që ka licencë nga organi kompetent për organizimin e lojërave të fatit.

Servisi radiodifuziv në programet e veta nuk mund të organizojë dhe të emitojë lojëra të fatit me bast në ndeshje sportive."

Neni 2

Në nenin 91 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Kohëzgjatja e reklamimit të servisit publik të radiodifuziv, nuk mund të jetë më shumë se 13,33% ose 8 minuta nga koha e emetimit gjatë një ore reale, përkatësisht gjithsej 13,33% nga koha e emetimit gjatë një dite".

Në paragrafin 3 pas fjalëve: "ndeshje sportive" shtohen fjalët: "program të prodhimit të vet, program tjetër të prodhuar në Republikën e Maqedonisë."

Neni 3

Në nenin 140 pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Anëtarët e organit udhëheqës dhe zëvendësit e tyre zgjidhen për periudhë prej tri vitesh me mundësi rizgjedhjeje."

Paragrafi 7 bëhet paragraf 8.

Neni 4

Në nenin 146 paragrafi 1 pas alinesë 2 shtohet alineja e re 3, si vijon:

"- tregtarët individualë të regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare si dhe ushtruesit e veprimtarisë së regjistruar në pajtim me ligjin, deri në 20 të punësuar, nga një taksë radiodifuzive,".

Neni 5

Në nenin 148 paragrafi 1 numri "130" zëvendësohet me numrin "190".

Neni 6

Në nenin 166 paragrafi 1 pika 18 fjalët: "me tërheqje dhe me bast në ndeshje sportive" shlyhen.

Pika 19 ndryshohet si vijon:

"organizon dhe emiton lojëra të fatit me bast në ndeshje sportive (neni 76 paragrafi 2);".

Neni 7

Ndërmarrjet publike dhe personat tjerë juridikë që kanë kryer përkatësisht kryejnë veprimtari radiodifuzive në nivel lokal, të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk janë regjistruar në regjistrimin tregtar si shoqëri tregtare radiodifuzive, përkatësisht për të cilët nuk ka filluar ose

nuk ka përfunduar procedura e transformimit në pajtim me dispozitat e Ligjit për transformim të ndërmarrjeve me kapital shoqëror, shlyhen nga regjistri përkatës në mënyrë dhe në kushte të përcaktuara me Ligjin për shoqëri tregtare edhe me këtë ligj.

Procedurën për shlyerje e zbaton Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë përmes sistemit njësportel.

Neni 8

Drejtoria e të Hyrave Publike, në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë do të dorëzojë propozim për shlyerje nga regjistri përkatës, të subjekteve nga neni 7 i këtij ligji dhe për të njëjtat do të dërgojë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë pasqyrë në formë elektronike. Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë pas vendosjes së të dhënave nga pasqyra e dorëzuar në bazën e saj të të dhënave, shpall konkurs në ueb faqen e saj në shtypin ditor dhe në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", me të cilin ftohen drejtorët e tyre, organet udhëheqëse dhe kreditorët që në afat prej 30 ditësh nga dita e shpalljes së konkursit të dorëzojnë propozim për hapjen e procedurës për likuidim ose falimentim të subjekteve nga neni 7 i këtij ligji. Për propozimet e parashtruara për hapje të procedurës për likuidim ose falimentim, parashtruesit janë të obliguar që me shkrim ta informojnë Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Pas kalimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë do t'i shlyejë nga regjistri përkatës të gjitha subjektet për të cilat nuk do të dorëzohen propozime për hapje të procedurës për likuidim ose falimentim.

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë në ueb faqen e vet e shpall shlyerjen e subjekteve dhe të njëjtën në formë elektronike e dorëzon në Drejtorinë e të Hyrave Publike për shlyerjen e tyre nga baza e të dhënave në Drejtorinë e të Hyrave Publike.

Mjetet për realizimin e shlyerjes nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë sigurohen nga llogaria e Ministrisë së Ekonomisë, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

Neni 9

Pas përfundimit të procedurës për shlyerje nga neni 8 i këtij ligji, të gjitha mjetet nga llogaritë e subjekteve të shlyera barten te themeluesit, e nëse nuk paraqitet themeluesi i subjektit, të gjitha mjetet barten në llogari të thesarit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 10

Subjektet nga neni 7 i këtij ligji llogaritë e të cilave janë të bllokuara dhe mbahen në Drejtorinë e të Hyrave Publike, shlyhen nga regjistri përkatës pas procedurës së realizuar për falimentim në pajtim me Ligjin për falimentim.

Drejtoria e të Hyrave Publike parashtron propozime për ngritjen e procedurës së falimentimit për subjektet në pajtim me dispozitat e Ligjit për falimentim, e mjetet për avancë të procedurës sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Nëse nga prona e subjekteve nga neni 7 i këtij ligji, për të cilat janë paguar mjetet për avancë të procedurës për falimentim nga Drejtoria e të Hyrave Publike, nuk munden plotësisht të mbulohen shpenzimet e procedurës për falimentim, obligohen që dallimin ta kompensojnë personalisht, në mënyrë solidare dhe të pakufizuar, personat dhe organet e autorizuar për udhëheqje, përfaqësim dhe mbikëqyrje të subjekteve nga neni 7 i këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për falimentim.

Neni 11

Këshilli Drejtues i RTM-së në afat prej dy muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, do të zbatojë procedurë për zgjedhje të anëtarëve të organit udhëheqës të RTM-së dhe zëvendësve të tyre.

Me ditën e zgjedhjes së anëtarëve të organit udhëheqës të RTM-së dhe zëvendësve të tyre nga paragrafi 1 i këtij neni, anëtarët ekzistues të organit udhëheqës të RTM-së dhe zëvendësit e tyre e ndërprejnë kryerjen e funksionit.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë"

430.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануари 2012 година.

Бр. 07-441/1
25 јануари 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), во членот 24 став (2) алинеја 2 зборовите: "и втора" се бришат.

Во ставот (3) алинеја 2 зборовите: "трета, четврта и петта" се заменуваат со зборот "втора".

Член 2

Во членот 42 став (1) по втората реченица се додава нова реченица која гласи: "Доколку во државата не се издава дозвола односно лиценца, странско правно лице од држава членка на Европската унија е должно со барањето да достави доказ од надлежниот орган во таа држава дека согласно со нејзините прописи за вршење на соодветните работи не се издава дозвола, односно лиценца и доказ со кои се потврдува дека лицето е регистрирано за вршење на соодветната дејност во земјата во која има седиште, а правно лице од држава која не е членка на Европската унија, треба да достави и листа на извршени работи."

Член 3

Во членот 59-а став (1) алинеја 6 по зборовите: "коначно решение за експропријација" се додаваат зборовите: "или имотен лист со запишано право на сопственост или право на доготраен закуп или право на службеност на градежното земјиште".

Член 4

Во членот 59-д став (1) зборовите: "или проектот на изведена состојба" се бришат.

Член 5

Во членот 87 став (5) зборовите: "Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

Член 6

Во членот 92-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) По исклучок од ставот (2) на овој член објект кој е изграден без одобрение за градење може да се поврзе со техничката инфраструктура, доколку за истиот е издадена урбанистичка согласност или решение за

утврдување на правен статус на бесправен објект согласно со Законот за утврдување на правен статус на бесправни објекти.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 7

Во членот 94 став (1) зборовите: “и втора“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: “трета и четврта“ се заменуваат со зборот “втора“.

Член 8

Во членот 97 став (8) зборовите: “Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 9

Во членот 98 став (2) зборовите: “прва, втора и трета“ се заменуваат со зборовите: “прва и втора“.

Член 10

Во членот 99 став (7) зборовите: “прва, втора, трета и четврта“ се заменуваат со зборовите: “прва и втора“.

Во ставот (8) зборовите: “градбите од петта категорија од членот 57 на овој закон и“ се бришат.

Во ставот (11) зборовите: “Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 11

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи:

“Член 100-а

(1) Со отстранување на објект или на негов дел согласно со членот 99 од овој закон, престанува правото на сопственост, подоблиците на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), другите стварни права, како и други права и факти чие запишување е утврдено со закон.

(2) На барање на надлежниот орган од членот 58 од овој закон, кон кое се приложува правосилно одобрение за отстранување на објект или негов дел и геодетски елаборат за запишување на промени во јавната книга за запишување на правата на недвижности, органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижностите, ќе ги избрише запишаните права од ставот (1) на овој член од катастарот на недвижности.“

Член 12

Во членот 128 став (2) зборовите: “и втора“ се бришат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменуваат со зборот “втора“.

Член 13

Во членот 137 став (5) зборовите: “45 дена“ се заменуваат со зборовите: “30 дена“.

Член 14

Во членот 147 зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменуваат со зборот “втора“.

Член 15

Одредбата од членот 5 од овој закон со која се менува членот 87 став (5), одредбата од членот 8 од овој закон со која се менува членот 97 став (8) и одредбата од членот 10 од овој закон со која се менува членот 99 став (11) ќе започнат да се применуваат од денот на започнувањето на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 16

Основните, односно главните проекти за државни и локални патишта кои се изработени и ревидирани заклучно со 22 февруари 2011 година се сметаат и како проекти за инфраструктура, доколку истите се одобрени од надлежен орган согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за градење.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11 dhe 54/11), në nenin 24 paragrafi (2) alineja 2 fjalët: "dhe të dytë" shlyhen.

Në paragrafin (3) alineja 2 fjalët: "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë".

Neni 2

Në nenin 42 paragrafi (1) në fjalinë e dytë shtohet fjali e re, si vijon: "Nëse në shtet nuk lëshohet leje përkatësisht licencë, personi juridik i huaj nga vendi anëtar i Unionit

Evropian detyrohet që me kërkesë të dërgojë dëshmi nga organi kompetent në atë shtet se në pajtim me rregullat e tij për kryerje të punëve adekuatë nuk lëshohet leje, përkatësisht licencë dhe dëshmi me të cilat vërtetohet se personi është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë adekuatë në vendin në të cilën ka seli, kurse personi juridik nga shteti që nuk është anëtar i Unionit Evropian, duhet të dorëzojë edhe listë të punëve të kryera."

Neni 3

Në nenin 59-a paragrafi (1) alineja 6 pas fjalëve: "aktvendim përfundtar për eksproprijim" shtohen fjalët: "apo listë pronësie me të drejtë të regjistruar të pronësisë apo të drejtë të qirasë afatgjatë apo të drejtë për servitut të tokës ndërtimore".

Neni 4

Në nenin 59-d paragrafi (1) fjalët: "apo projektin e gjendjes së realizuar" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 87 paragrafi (5) fjalët: "Komisionin për Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 6

Në nenin 92-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni objekti që ndërtohet pa leje për ndërtim mund të lidhet me infrastrukturën teknike nëse për këtë lëshohet pëlqim urbanistik apo aktvendim për përcaktim të statusit juridik të objektit pa leje në pajtim me Ligjin për përcaktim të statusit juridik të objekteve pa leje."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 7

Në nenin 94 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "të tretë dhe të katërt" zëvendësohen me fjalët: "të dytë".

Neni 8

Në nenin 97 paragrafi (8) fjalët: "Komisioni për Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 9

Në nenin 98 paragrafi (2) fjalët: "së parë, të dytë dhe të tretë" zëvendësohen me fjalët: "së parë dhe të dytë".

Neni 10

Në nenin 99 paragrafi (7) fjalët: "së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt" zëvendësohen me fjalët: "të parë dhe të dytë".

Në paragrafin (8) fjalët: "ndërtimet e kategorisë së pestë nga neni 57 të këtij ligji dhe" shlyhen.

Në paragrafin (11) fjalët: "Komisioni për Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 11

Pas nenit 100 shtohet nen i ri 100-a, si vijon:

"Neni 100-a

(1) Me mënjanim të objektit apo të një pjese të tij në pajtim me nenin 99 të këtij ligji, pushojnë e drejta e pronësisë, nënformat e të drejtës së pronësisë (bashkëpronësisë dhe pronësisë së përbashkët), të drejtat tjera reale, si dhe të drejtat dhe faktet tjera regjistrimi i të cilave përcaktohet me ligj.

(2) Me kërkesë të organit kompetent nga neni 58 i këtij ligji, me të cilën bashkëngjitet leja e plotfuqishme për mënjanim të objektit apo të pjesës së tij dhe elaborati gjeodezik për regjistrim të ndryshimeve në librin publik për regjistrim të të drejtave të patundshmërive, organi kompetent për udhëheqje të librit publik për regjistrim të të drejtave të patundshmërive, do t'i shlyejë të drejtat e regjistruara nga paragrafi (1) i këtij neni nga kadastra e patundshmërive."

Neni 12

Në nenin 128 paragrafi (2) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, kurse fjalët: "të tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë".

Neni 13

Në nenin 137 paragrafi (5) fjalët: "45 ditësh" zëvendësohen me fjalët: "30 ditësh".

Neni 14

Në nenin 147 fjalët "së tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen me fjalën "së dytë".

Neni 15

Dispozita e nenit 5 të këtij ligji me të cilën ndryshohet neni 87 paragrafi (5), dispozita e nenit 8 të këtij ligji me të cilën ndryshohet neni 97 paragrafi (8) dhe dispozita e nenit 10 të këtij ligji me të cilën ndryshohet neni 99 paragrafi (11), do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për themelim të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurës të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Neni 16

Projektet themelore përkatësisht kryesore për rrugë shtetërore dhe lokale që janë përpiluar dhe reviduar përfundimisht me datë 22 shkurt 2011 konsiderohen edhe

si projekte infrastrukture, nëse të njëjtat janë miratuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

Neni 17

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

Neni 18

Ky ligj hy në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

431.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за личната карта,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануари 2012 година.

Бр. 07-442/1	Претседател
25 јануари 2012 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Во Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 8/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10 и 51/11), во членот 7 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„При промена на име на улица согласно со Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, личната карта на граѓанинот ќе важи до рокот на важење кој е наведен во личната карта, освен во случаите предвидени со членот 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 19/2007 и 10/10).“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЁР PLOTЁSIMIN E LIGJIT PЁR LETЁRNJOFTIM

Neni 1

Nё Ligjin pёr letёrnjoftim (“Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё” numёr 8/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10 dhe 51/11), nё nenin 7 pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

“Gjatё ndryshimit tё emrit tё rrugёs nё pajtim me Ligjin pёr caktimin e emrave tё rrugёve, shesheve, urave dhe objekteve tjera infrastrukture, letёrnjoftimi i qytetarit do tё vlejё deri nё afatin e vlefshmёrisё tё shёnuar nё letёrnjoftim, pёrveч nё rastet e parapara me nenin 14 tё Ligjit pёr ndryshimin dhe plotёsimin e Ligjit pёr letёrnjoftim (“Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё” numёr 19/2007 dhe 10/10).”

Neni 2

Ky ligj hyn nё fuqi nё ditёn e tetё nga dita e botimit nё “Gazetёn Zyrtare tё Republikёs sё Maqedonisё”.

432.

Врз основа на членот 9 став 4 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јануари 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07 - 443/1	Претседател
25 јануари 2012 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија
	Трајко Вељаноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**433.**

Врз основа на член 23-а став (2) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11 и 53/11), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ
СПД - РЕКАПИТУЛАР****Член 1**

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД-Рекапитулар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/08) во членот 3 зборовите „Биланс на успех, односно Биланс на приходи и расходи од годишната сметка“ се заменуваат со зборовите „Биланс на успехот во периодот од ____ до ____ 20__ година“.

Член 2

Образецот „Структура на приходи по дејности (СПД-Рекапитулар)“ се заменува со нов образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-1064/3

23 јануари 2012 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Период	Контролор	
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси

Назив на субјектот _____

Адреса, седиште и телефон _____

Единствен даночен број _____

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од ____ до ____ 20 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (Збир од АОП 201+ 223+244 од Билансот на успех)			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме _____

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот _____

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на образецот	М.П.	Раководител
--------------------------	---	------	-------------

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**434.**

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10 и 158/11), министерот за култура, донесе

**МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА АВТОРСКОТО
ПРАВО И НА СРОДНИТЕ ПРАВА**

Член 1

Со оваа методологија се уредува начинот на процена на вредноста на авторското право и на сродните права, односно на предметите на заштита на авторското право и на сродните права.

Член 2

Предмет на процена, во смисла на оваа методологија, особено се сметаат: пишано дело (книга, напис, статија, прирачник, брошура, расправа и други дела од иста природа); компјутерска програма, како пишано дело; говорно дело (предавање, говор, беседа и други дела од иста природа); музичко дело, со или без текст; драмско, драмско-музичко, кореографско и пантомимичарско дело; фотографско дело и дело создадено во постапка слична на фотографската; аудиовизуелно дело (кинематографско и друго дело изразено со подвижни слики); дела на ликовната уметност (слика, цртеж, графика, скулптура и друго); дела од архитектурата; дела од применетата уметност и дизајнот, картографско дело, план, скица, технички цртеж, проект, табела, пластично дело и друго дело со ист или сличен карактер од областа на географијата, топографијата, архитектурата и науката; изведба; фонограм; видеограм; емисија; база на податоци; издание и сл.

Член 3

Овластените проценувачи, при вршењето на процената, ќе ги имаат предвид меѓународните стандарди за финансиско известување (International Financial Reporting Standards), деловните стандарди за процена (Business Valuation Standards) и меѓународните стандарди за процена (International Valuation Standards), важечки во моментот на вршење на процена.

При процената на предметите на заштита, се земаат предвид посебните методолошки пристапи, како што се: Пазарната метода (Market Approach), Методата на трошоци (Cost Approach), Методата на приход (Income Approach) и Методата на ослободување од надомест (Relief from Royalty Approach).

Пазарната метода (Market Approach), особено, подразбира дека авторското право и сродните права се проценуваат преку споредување на релевантниот имот (права) со трансакциите што вклучуваат сличен имот (права) и што настануваат на слични пазари.

Методата на трошоци (Cost Approach), особено, подразбира процена на авторското право и на сродните права преку минатите трошоци направени за развој на имотот (правата).

Методата на приход (Income Approach), особено, подразбира процена на авторското право и на сродните права преку определување на идниот приход што се очекува од имотот (правата).

Методата на ослободување од надомест (Relief from Royalty Approach), особено, подразбира процена на авторското право и на сродните права преку определување на капитализираната вредност на надоместоците од кои лицето е ослободено поради фактот што е носител на имотот (правата).

Конкретниот методолошки пристап на процена се определува зависно од специфичностите на предметот на процена, достапните податоци и околностите на случајот.

Член 4

При вршењето на процената овластените проценувачи ги земаат предвид:

1. рокот на траење на авторското право и на сродните права;
2. правните, регулаторните и договорните одредби со кои може да се ограничи рокот на траење;
3. влијанието на застареноста на побарувањата и на другите економски фактори што можат да го намалат рокот на траењето;
4. очекуваната активност на конкурентите и на други кои можат да влијаат рестриктивно на сегашната конкурентска предност;
5. нематеријалните средства што можат да бидат составени од бројни индивидуални фактори со различни ефекти во рокот на траењето;
6. намеруваната цел на употребата на предметите на заштита (на пр., интерна или екстерна употреба);
7. фактот дали процената се врши за секое право поединечно, или правата се проценуваат како дел од имотна целина (на пр., како дел од имотот на трговско друштво или друго правно лице);
8. очекуваното влијание на предметите на заштита на општото поимање на вредноста;
9. степенот на завршеност на предметите на заштита;
10. угледот и добриот глас на носителот на правото;
11. карактерот на правото, односно на предметот на заштита, од аспект на можноста за вградување во други предмети;
12. изводливоста на вградувањето на предметите на заштита во други материјални или нематеријални предмети;
13. степенот на погодност на предметите на заштита за нивна повреда или загрозување;

14. вкупните или тековните надоместоци што можат да се очекуваат од комерцијалната експлоатација на предметите на заштита;

15. регистрацијата, односно депонирањето, на предметите на заштита;

16. карактерот и степенот на оценка на предметите на заштита (рецензија и сл.).

Член 5

Извештајот од извршената проценка се состои од вовед, проценета вредност и образложение.

Во воведот, меѓудругото, се наведуваат предметот на проценка и методата според која е извршена проценката.

Во проценета вредност се наведува износот на проценетата вредност на предметот на проценка.

Во образложението се наведуваат причините што се земени предвид за одбирањето на методата на проценка, насоките што овластениот проценител ги применил при вршењето проценка, како и специфичностите на предметот на проценка.

Член 6

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 54-62/2

23 јануари 2012 година Министер за култура,
Скопје м-р **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

435.

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-

скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред („Службен весник на Република Македонија” бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11 и 22/11), во член 4 во ставот 1 зборовите „најдоцна до 1 март и до 1 септември” се заменуваат со зборовите „на први октомври”.

Член 2

Во член 7 во ставот 3 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите „за внатрешен превоз на патници.” Се додава нова реченица која гласи: „За меѓународен превоз на патници во моментот на електронското аплицирање за меѓународна автобуска линија превозникот треба да поседува толку возила колку што му се потребни за одржување само на веќе одобрените возни редови.”

Член 3

Во член 10 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

“Пред издавањето на дозволата за вршење на меѓународен линиски превоз превозникот доставува доказ дека поседува доволно возила за да ги одржува одобрените поаѓања броејќи ги и возилата кои му се потребни за одржување на претходно одобрени возни редови.”

Ставовите 4,5,6 и 7 стануваат ставови 5,6,7 и 8.

Член 4

Членот 14 се менува и гласи:

“Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуопштински линии можат да бидат само општини во кои има категоризирани автобуски станици.

Места за застанување односно попатни станици во возниот ред за меѓуопштинските линии можат да бидат населени места (села) и автобуски постојки кои од соодветна општина се одобрени како попатни станици за вршење на меѓуопштински превоз на патници.

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓународни линии можат да бидат само општини во кои има категоризирани автобуски станици со најмалку трета категорија.”

Член 5

Во член 16 по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

“Промена на постоен возен ред може да се прави доколку во новиот возен ред кој се предлага се задржува најмалку почетната или крајната станица и доколку се прави промена само на постојните поаѓања, без да се додаваат нови поаѓања.”

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-1823/1
јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

436.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010 и 9/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за јануари 2012 година, на седницата одржана на 27 јануари 2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ОД 2012 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец јануари од 2012 година, се утврдува да изнесува 28,5263 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 28,3871 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1392 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,1753 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец јануари 2012 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 29,7016 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец јануари од 2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 5,3463 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец јануари од 2012 година изнесува 35,0479 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 47,5200 денари за еден САД долар, за месец декември од 2011 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-16/12
27 јануари 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

437.

Врз основа на член 22, точка 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 27 јануари 2012 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ

Член 1

Во Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“, бр.94/05, 43/10 и 9/12) во членот 5, став 1, алинеја 4 (Zt) по зборовите „банкарска гаранција“ се додаваат зборовите „курсни разлики“.

Член 2

Овој Тарифен систем, влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-97/2
27 јануари 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



600,00

НОВО!

ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА

- СО ВОВЕД, КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012013